

ИНФОРМАТИВЕН ФОРМУЛАР
ЗА ПОНУДЕНИТЕ КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ ОБЕЗБЕДЕН КРЕДИТ

1. Податоци за кредиторот/кредитниот посредник
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОРОТ

Колона 1	Колона 2
Назив на кредиторот	СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ
Адреса (адреса на која е достапен кредиторот)	ул. Филип Втори Македонски број 6 Скопје - Центар, Р. С. Македонија
Број на телефон*	389 2 3 100 109
Електронска пошта*	kontaktcentar@stb.com.mk
Интернет - страница*	www.stb.com.mk

2. Податоци за кредитниот производ

Колона 1	Колона 2
Вид на каматна стапка Кредиторот/кредитниот посредник е должен на потрошувачот да му го соопшти видот на каматната стапка и да му даде објаснување што означува таа каматна стапка, како и периодите, условите и постапка за промена на каматната стапка. Кредиторот/кредитниот посредник е должен да го информира потрошувачот дали за промената на каматната стапка потребна согласност од потрошувачот. Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, сите наведени информации се наведуваат за секоја каматна стапка.	Каматната стапка во текот на отплатата на кредитот е Фиксна за првите 36 месеци а за останатиот период од отплата е променлива и истата може да се определи до највисоко дозволена со закон камата за денари. Каматната стапка, начинот и периодите на промена може да се промени согласно актите на банката, во зависност од каматната политика на банката, движењата на пазарот. За промена на каматната стапка не е потребна претходна согласност од страна на клиентот.
Висина на договорената каматна стапка (изразена во % на годишна основа) Доколку во различни периоди се применуваат различни каматни стапки, овие информации се наведуваат за секоја каматна стапка.	4.20 % фиксна за првите 36 месеци 6.25 % променлива годишна каматна стапка за останатиот период Каматната стапка се пресметува во рамки на законски дозволена камата и тоа на следниот начин: (а) референтна стапка на НБРСМ односно висината на каматната стапка на благajничките записи на НБРСМ плус (б) маргина од 7.20 процентни поени за ненаменски и пакет со станбен, односно 6.85 процентни поени за купување деловен простор или градежно земјиште. Клиентите кои платата ја примаат преку Стопанска банка АД-Скопје добиваат попуст од најмалку 10% на каматната стапка. Попустот на каматната стапка може да биде променет согласно актите на банката
Колона 1	Колона 2
Вид на кредитот	ненаменски кредит
Вкупен износ на кредитот којшто вклучува: - валута во која е изразена главницата или за која е поврзана главницата	МКД
- вкупен износ во денари, за кредитите одобрени во денари	1,500,000
- вкупен износ во странска валута, за кредитите одобрени во странска валута	нема информација
- вкупен износ на денари како противредност на странска валута, за кредитите со валутна клаузула	нема информација
девизниот курс по кој ќе се врши исплатата на кредитот (доколку е применливо)	нема информација
- девизен курс по кој ќе се врши наплатата на кредитот (доколку е применливо). Се наведува висината на девизниот курс на денот на изготвување на формуларот.	нема информација
При ануитетска отплата на кредитот (на рати) висината на девизниот курс за поделните рати може да се разликува.	нема информација
Услови за искористување на кредитот (како и кога ќе се врши исплатата на средствата врз основа на кредитот).	Исплатата на средствата од кредитот се врши по одобрувањето на кредитот, по склучувањето на Нотарскиот акт за воспоставување на заложно право во корист на Стопанска банка и упис на хипотеката во Агенција за Катастар на недвижности. Исплатата на средствата се врши во денари на трансакциска сметка на потрошувачот и тоа во висина на одобрениот износ на кредит намален за надоместокот за администрирање на кредитот и трошоците за проценка. Доколку се работи за потрошувачки кредит за купување на деловен простор или градежно земјиште, Корисникот/ корисниците на кредитот ја овластуваат Банката потоа да ги пренесе средствата на платежна сметка на продавачот.
Траење на договорот за потрошувачки кредит	120 месеци
Износ на поединечните плаќања и онаму каде што е соодветно за видот на кредитот - број на ратите, динамика или редоследот на пристигнување на ратите коишто треба да се платат.	15,330 МКД за периодот на фиксна каматна стапка 16,408 МКД за останатиот период 120 рати; Пристигнувањето на ратите е во денот од секој тековен месец од отплатниот период што според бројот е ист со денот (датумот) на исплата на средствата од кредитот, а се плаќа за претходниот месец.
Опис на стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани договори за кредит (доколку е применливо).	ненаменски кредит
Гаранции за кредитот, доколку е применливо. (опис на инструментот за обезбедување којшто се бара од потрошувачот за склучување договор за потрошувачки кредит).	Недвижен имот со минимум вредност од 2,000,000 МКД
Обврска за склучување договор за дополнителни услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето	Склучување на Договор за животно осигурување, опционално по избор на клиентот
Обврска за склучување договор за дополнителни услуги, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на	Склучување на Договор за домаќинско осигурување

кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето	
Посебна сметка на која се евидентираат уплатите и исплатите врз основа на кредитот, доколку е применливо.	Задолжително е отворање на посебна сметка на која се евидентираат уплатите врз основа на обврските по кредитот. За исплатата на кредитот не е потребно отворање на посебна сметка
3. Податоци за трошоци за кредитот	
Колона 1	Колона 2
Годишна стапка на вкупни трошоци (CBT) изразена во % на годишно ниво претставена преку репрезентативен пример. При пресметката на CBT кредиторот не го вклучува износот на трошоците којшто не му е познат, но е должен тоа јасно да го наведе. Вкупен износ што го плаќа потрошувачот (збир на кредитот и вкупните трошоци за кредитот, односно сите трошоци, вклучувајќи камати, провизии, други надоместоци, коишто потрошувачот треба да ги плати при одобрувањето, и редовна отплата на кредитот и коишто му се познати на кредиторот, освен нотарските трошоци, а со вклучување на трошоците за дополнителни услуги поврзани со договорот за кредит, доколку користењето дополнителни услуги е задолжително за одобрување на кредитот или за негово одобрување под назначените услови и доколку му се познати на кредиторот).	CBT 5.39%, која е пресметана под следниве претпоставки: 4.20 % фиксна каматна стапка за првите 36 месеци и 6.25 % променлива каматна стапка; 4000 МКД трошок за обработка на барањето; 600 МКД трошоци за аплицирање; 400 МКД трошок за генерирање на Имотен лист, трошок за проценка 2500 МКД, трошок за животното осигурување на кредитот (доколку кредитот е со животното осигурување), трошок за домаќинско осигурување; 120 месеци рок на отплата; 1,937,618 МКД е вкупниот износ кој го плаќа потрошувачот заедно со главницата, каматата, надоместок за администрирање, надоместок за проценка, надоместок за аплицирање, надоместок за генерирање на Имотен лист, надоместок за домаќинско осигурување, премија за осигурување, по целосната отплата на кредитот (под претпоставка дека нема да има промена на каматната стапка во рокот на отплата и дека кредитот ќе се сервисира редовно во роковите за плаќање на месечните рати). Трошоци кои не му се познати на кредиторот и кои не се опфатени во пресметаната CBT: Трошок за воспоставување на заложно право и упис на хипотеката во Катастар
Трошоци за склучување договор за дополнителни услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит (како на пример договор за осигурување), доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од рекламирањето, доколку е применливо Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	Трошок за животното осигурување согласно Договорот за осигурување/ Полисата, којшто не се вклучени во месечната отплата на кредитот. Еднократниот трошок за животното осигурување е вклучен во месечната отплата на кредитот. Месечниот трошок за животното осигурување не е вклучен во месечната отплата на кредитот и се отплаќа со засебен траен налог. Трошок за премија за домаќинско осигурување која е вклучена во месечната отплата на кредитот.
Трошоците за водење една или повеќе сметки на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел од кредитот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	Нема трошоци за водење на сметките на кои се евидентираат уплатите по кредитот.
Нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при склучување на договорот, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Овие трошоци не се вклучени во пресметаната CBT.	Потрошувачот ги сноси трошоците за воспоставување на залог и упис на хипотеката во Катастар, доколку не е предвидено поинаку со промотивни услови. На кредиторот не му е позната висината на горенаведените трошоци.
Други трошоци коишто произлегуваат од договорот за потрошувачки кредит и условите под кои тие трошоци можат да се променат, доколку е применливо. Доколку на кредиторот, односно кредитниот посредник не му е позната висината на овие трошоци, тој е должен тоа јасно да го наведе. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да наведе дали овие трошоци се вклучени во пресметаната CBT.	- 4000 МКД трошок за обработка на барањето пресметан на одобриениот износ на кредит кој е вклучен во пресметката на CBT; - 600 денари надомест за аплицирање кој е вклучен во пресметката на CBT - 400 денари надомест за генерирање на Имотен лист - 2500 денари надомест за проценка на имотот којшто се остава како обезбедување Доколку во текот на отплатата на кредитот дојде до промена на износот , видот на трошоците и/или воведување на нов/нови трошок/и, за истите корисникот на кредитот е согласен да биде известен со писмено известување и/или преку траен медиум. Во случај на неприфаќање на промените наведени во известувањето, корисникот на кредитот има право во рок од 14 календарски дена да поднесе писмено известување за неприфаќање на промена на условите/трошоците на користењето на кредитот и условите/трошоците на кредитот. Во случај на промена или ослободување на хипотека во текот на отплата на кредитот: трошок од 1000 денари за поднесување на барање и 2500 денари за проценка на имотот.
Каматна стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, изразена во % на годишна основа, услови за нејзина промена Предупредување за последиците од неплаќање на ратите.	Во случај на достасани ненаплатени побарувања, на достасаната ненаплатена главница и други трошоци се пресметува законска казнена камата по каматна стапка од 12.25% годишно. Висината на стапката на казнената камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на Отворен пазар на НБРСМ (референтна стапка) што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие зголемена за осум процентни поени. Во случај на ненавремено подмирување на обврските по кредитот, согласно Законот за облигациони односи и Законот за извршување, банката има право вкупните побарувања по кредитот (главница, камата, трошоци) да ги смета за целосно досепани и да поведе постапка пред надлежен орган за присилна наплата на побарувањето.
4. Останато	
Колона 1	Колона 2
Имате право да се откажете од договорот за потрошувачки кредит, во определен рок	Потрошувачот има право да се откаже од договорот за потрошувачки кредит во рок од 14 дена, од денот на склучувањето на договорот или денот кога се добисни информациите за промена на условите од договорот. За откажувањето, клиентот е должен да ја извести банката во писмена форма за откажувањето на кредитот пред истекот на рокот од 14 дена. Во случај на откажување, клиентот е должен износот на главницата и каматата за периодот на

	искористување да ги плати веднаш но не подоцна од 30 дена од денот на известувањето на банката за откажувањето на кредитот.
Имате право на целосна или делумна предвремена отплата на кредитот, а кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ја соопшти висината на надоместокот којшто треба да го платите и начинот на неговото одредување.	Потрошувачот има право во било кое време да го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од кредитот. Доколку отплатата се врши во првите 20% од вкупниот одобрен рок на отплата, клиентот има обврска да плати 3% провизија од износот којшто предвременно го затвора. Доколку се работи за кредит за купување деловен простор или градежно земјиште, 3% провизија се плаќа доколку кредитот се рефинансира со кредит од друга банка, во било кој период од отплатата.
Раскинување на договорот за потрошувачки кредит (Кредиторот/кредитниот посредник е должен да ви ги соопшти правото, постапката и условите за раскинување на договорот за потрошувачки кредит).	Раскинувањето на договорот за кредит, од страна на клиентот, е можно со поднесување Барање за целосна предвремена отплата на кредитот.
Право на бесплатна копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит Имате право, на ваше барање, бесплатно да добиете копија од нацрт-договорот за потрошувачки кредит. Нема да се достави нацрт-договор доколку кредиторот/кредитниот посредник во времето на однесувањето на барањето не сака да пристапи кон склучување на договорот за потрошувачки кредит.	Клиентот има право на бесплатен Нацрт-договор за кредит во моментот на аплицирање за кредит.
Институција надлежна за надзор на Банката	НБРСМ
Рок во кој кредиторот, односно кредитниот посредник е обврзан со преддоговорните информации, доколку е применливо.	Информациите содржани во овој формулар важат на датата на предавање на формуларот.

Дата на изготвување/предавање на формуларот: 29.07.2026

Износот на кредитот и кредитните услови наведени во Формуларот не значат обврска за СБ дека на клиентот ќе му го одобри/исплати износот наведен во формуларот. Висината на кредитниот лимит зависи од кредитоспособноста на клиентот по извршената кредитна анализа.